



ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТА ЗА 2015 ГОДИНА

Т е т о в о
Февруари 2015

ВОВЕД И СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ

ОСНОВНИОТ СУД ТЕТОВО како самостоен и независен државен орган, во рамките на единствениот судски систем, според организацијата, структурата и надлежноста, согласно Законот за судовите (Сл.весник на РМ бр. 58/06, Измена и дополнување Сл.весник на РМ бр.35/08 и Измена и дополнување Сл.весник на РМ бр.150/10) спаѓа во редот на поголемите првостепени судови во Р.Македонија со проширена судска надлежност, кој судската власт ја врши на подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце.

Внатрешната организација на Судот, начинот на работење, водењето на евиденции за предметите, како и водење на уписниците и другите книги, постапувањето со списите и друго, како што е предвидено согласно Законот за судовите е уредена согласно Судскиот деловник.

Вршејќи ја судската власт, како водечки тенденции за овој Суд се поставените функции и цели за непристрасно применување на правото независно од положбата и својството на странките; заштита, почитување и унапредување на човековите права и основни слободи; обезбедување еднаквост, рамноправност, не дискриминација по кој било основ и обезбедување правна сигурност врз основа на владеење на правото, притоа секогаш почитувајќи ги начелата за законитост и легитимност, рамноправност на странките, судење во разумен рок, правичност, јавност, контрадикторност, двостепеност, зборност, усност, непосредност, право на одбрана, односно застапување, слободна оценка на доказите и економичност.

Преку примена на вака поставените демократски и транспарентни пропишани темели, Основниот суд Тетово, преку својата професионална ангажираност и стручна посветеност во работата во 2015 година успеа да го намали целокупниот број на предмети во работа во овој Суд, а со тоа и да го подобри општиот впечаток за транспарентност во работењето.

* * *

На почетокот од извештајната 2015 година, Основниот суд Тетово во работа имал 6.183 предмети кои како нерешени биле префрлени од претходниот извештаен период. Во текот на 2015 година во Судот се заведени 27.028 предмети, кои заедно со бројот на нерешени предмети ја даваат бројката од 33.211 предмети во работа. Судиите на Основниот суд Тетово во текот на 2015 година решиле вкупно 28.031 предмети, а како нерешени во 2016 година останати се 5.180 предмети, од што произлегува заклучокот дека успешно е совладан приливот на нови предмети.

Оддел	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
Кривичен оддел	4.698	21.207	513	15	26.403	22.491	3.912
Граѓански оддел	1.483	3.985	191	3	5.656	4.389	1.267
Судска управа	2	1.148	2	0	1.152	1.151	1
Вкупно	6.183	26.340	706	18	33.211	28.031	5.180

	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
Кривичен совет ПРК	0	16	0	0	16	14	2
Издавање на дозволи	2	44	0	2	44	44	0
Кривични полнолетни	115	737	54	0	906	820	86
Кривични малолетни	2	29	2	0	33	21	12
КУИКП	322	817	0	0	1.139	757	382
КУИКМ	0	1	0	0	1	0	1
ЗАМ-К	0	3	0	0	3	3	0
Оценка на обвинителен акт	3	72	0	0	75	73	2
Разни кривични	0	3.064	0	0	3.064	3.064	0
За Кривичен совет вон главен претрес	12	650	11	0	673	664	9
ИПРК	1.860	6.262	0	3	8.119	6.195	1.924
ИКП	331	593	0	0	924	833	91
ПК	4	17	0	0	21	14	7
ИСАМ	68	132	1	0	201	201	0
Определени дејствија во претходна постапка-кривично	1	144	0	0	145	145	0
ПРК	1.978	8.626	445	10	11.039	9.643	1.396

	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
СТ	39	153	2	0	194	175	19
ТС	39	99	20	0	158	122	36
Л	0	2	0	0	2	2	0

	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
Имотни	158	564	49	1	770	603	167
Семејни	53	363	4	0	420	359	61
Облигациони	107	264	47	0	418	299	119
Заверки	1	96	0	0	97	96	1
Замолници	21	71	0	0	92	79	13
Парнични мала вредност	83	350	33	1	465	395	70
Работни спорови	37	160	8	0	205	168	37
Платни налози по приговор	13	7	2	0	22	19	3
ППНИ	0	101	3	0	104	99	5
Оставина	755	1.345	3	0	2.103	1.432	671
О1	0	10	3	0	13	13	0
Разни парнични предмети	8	0	0	0	8	7	1
ППОВ	6	23	3	0	32	24	8

	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
ВПП1	26	73	4	1	102	72	30
ВПП2	135	304	10	0	449	424	25
ПИ	2	0	0	0	2	1	1

КРИВИЧЕН ОДДЕЛ

Со Годишниот распоред, во Кривичниот оддел на Основниот суд Тетово во 2015 година постапувале 14 судии: судијата м-р Верка Костовска како одговорен судија на Одделот, судиите Назиф Илијази, Зорица Евтимовска (до 01.12.2015 година, кога е разрешена поради исполнување услови за старосна пензија) и Бетим Јахја, како и судиите Ајрула Идризи како судија за извршување санкции и судија за малолетници и судијата Јордан Велковски како судија на претходна постапка како судии во Кривичното одделение и судиите Мемет Мемети (до 08.06.2015 година, кога е разрешен поради исполнување услови за старосна пензија), Василка Маринковиќ, Борка Златевска, Лидија Илиевска, Хириете Цека, Хасан Асани и Драган Ѓеровски во Одделението за прекршоци. На 01.12.2015 година во Одделението за прекршоци распореден е и судијата Садула Изаири, кој претходно со одлука на Судскиот совет на РМ беше делегиран времено да ја извршува судската функција во Основен суд Скопје I Скопје-Одделение за прекршоци.

I. ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА

Во текот на 2015 година, како судија на претходна постапка постапуваше судијата Јордан Велковски. Од претходната година пренесен бил 1 нерешен предмет, додека во текот на овој извештаен период заведени се нови 144 предмети по Уписник „КПП“ и сите 145 предмети се решени.

II. КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ СПРЕМА ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Во Кривичниот оддел спрема полнолетни лица, во текот на 2015 година, согласно Годишниот план и распоред постапувале 4 судии: судијата м-р Верка Костовска како одговорен судија на Кривичниот оддел и судиите Назиф Илијази, Зорица Евтимовска (до 01.12.2015 година, кога е разрешена поради исполнување услови за старосна пензија) и Бетим Јахја.

Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
115	737	54	0	906	820	86

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА						
до 30 дена	30 дена - 3 месеци	3 месеци - 6 месеци	6 месеци - 1 година	1 година - 2 години	над 2 години	Вкупно предмети
506	152	80	58	20	4	820

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА				
до 8 дена	од 9 до 15 дена	од 16 до 30 дена	над 30 дена	Вкупно решени
787	30	3	0	820

III. КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ СПРЕМА ДЕЦА

Во текот на 2015 година, по кривичните предмети спрема деца постапувал судијата Ајрула Идризи.

Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
2	29	2	0	33	21	12

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА						
до 30 дена	30 дена - 3 месеци	3 месеци - 6 месеци	6 месеци - 1 година	1 година - 2 години	над 2 години	Вкупно предмети
1	7	12	1	0	0	21

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА				
до 8 дена	од 9 до 15 дена	од 16 до 30 дена	над 30 дена	Вкупно решени
21	0	0	0	21

IV. ПРЕКРШОЧНИ ПРЕДМЕТИ

Во прекршочното одделение, со Годишниот распоред за работа, во текот на 2015 година распоредени биле 8 судии за прекршоци: судиите Мемет Мемети (до 08.06.2015 година, кога е разрешен поради исполнување услови за старосна пензија), Василка Маринковиќ, Борка Златевска, Лидија Илиевска, Хириете Цека, Хасан Асани и Драган Ѓеровски. На 01.12.2015 година во Одделението за прекршоци распореден е и судијата Садула Изаири, кој претходно со одлука на Судскиот совет на РМ беше делегиран времено да ја извршува судската функција во Основен суд Скопје I Скопје-Одделение за прекршоци.

По прекршочните предмети спрема малолетни лица постапувал судијата за малолетници Ајрула Идризи.

Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
1.978	8.626	445	10	11.039	9.643	1.396

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА						
до 30 дена	30 дена - 3 месеци	3 месеци - 6 месеци	6 месеци - 1 година	1 година - 2 години	над 2 години	Вкупно предмети
2.751	4.014	1.518	800	475	85	9.643

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА				
до 8 дена	од 9 до 15 дена	од 16 до 30 дена	над 30 дена	Вкупно решени
8.356	757	431	99	9.643

V. ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Во текот на 2015 година, по предметите за извршување на санкциите постапувал судијата Ајрула Идризи.

	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
КУИКП	322	817	0	0	1.139	757	382
КУИКМ	0	1	0	0	1	0	1
ИКП	331	593	0	0	924	833	91
ИПРК	1.860	6.262	0	3	8.119	6.195	1.924
ПК	4	17	0	0	21	14	7
ИСАМ	68	132	1	0	201	201	0

VI. ОДЛУКИ НА КРИВИЧЕН СОВЕТ ВОН ГЛАВЕН ПРЕТРЕС

Кривичниот совет на Основниот суд Тетово од чл.25 ст.5 од новиот Закон за кривична постапка во текот на 2015 година формиран од 3 судии одлучувал по повеќе предмети заведени во различни уписници.

	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
Кривичен совет вон главен претрес	12	650	11	0	673	664	9
ПРК-ПОВ	0	16	0	0	16	14	2

ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ

Со Годишниот распоред, во Граѓанскиот оддел на Основниот суд Тетово во 2014 година постапувале 10 судии: судијата Амди Мифтари како одговорен судија на Одделот, судијата Јасмина Лазароска, судијата Душанка Мерџановска, судијата Славица Тоиќ, судијата Слаѓана Илиевска, судијата Оливера Таталовиќ, судијата Илир Реџеџи, судијата Томислав Бошковски, судијата Зоран Герасимовски и судијата Абдула Азари.

I. ПАРНИЧНИ ПРЕДМЕТИ

Во текот на 2015 година, во работа се примени 1.875 нови парнични предмети, а со заостатокот од нерешени 457 предмети, вкупно во работа имало 2.332 предмети.

	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
Имотни	158	564	49	1	770	603	167
Семејни	53	363	4	0	420	359	61
Облигациони	107	264	47	0	418	299	119
Парнични мала вредност	83	350	33	1	465	395	70
Работни спорови	37	160	8	0	205	168	37
Платни налози по приговор	13	7	2	0	22	19	3
ППОВ	6	23	3	0	32	24	8
Вкупно	457	1.731	146	2	2.332	1.867	465

Од вкупниот број парнични предмети, во текот на извештајниот период решени се вкупно 1.867 предмети, додека нерешени останале вкупно 465 предмети што се пренесени во 2015 година.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА						
до 30 дена	30 дена - 3 месеци	3 месеци - 6 месеци	6 месеци - 1 година	1 година - 2 години	над 2 години	Вкупно предмети
468	633	468	239	53	6	1.867

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА				
до 8 дена	од 9 до 15 дена	од 16 до 30 дена	над 30 дена	Вкупно решени
1.520	215	90	42	1.867

II. ТРГОВСКИ СПОРОВИ, СТЕЧАИ И ЛИКВИДАЦИИ

Во Стопанското одделение на Основниот суд Тетово во текот на 2015 година постапувале судијата Амди Мифтари и судијата Јасмина Лазароска.

	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
СТ	39	153	2	0	194	175	19
ТС	39	99	20	0	158	122	36
Л	0	2	0	0	2	2	0

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА						
до 30 дена	30 дена - 3 месеци	3 месеци - 6 месеци	6 месеци - 1 година	1 година - 2 години	над 2 години	Вкупно предмети
50	169	46	20	13	1	299

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА				
до 8 дена	од 9 до 15 дена	од 16 до 30 дена	над 30 дена	Вкупно решени
284	12	2	1	299

III. ВОНПРОЦЕСНИ ПРЕДМЕТИ

Во текот на 2015 година, по вонпроцесните предмети постапувала судијата Душанка Мерџановска.

	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
Заверки	1	96	0	0	97	96	1
Замолници	21	71	0	0	92	79	13
О1	0	10	3	0	13	13	0
ВПП1	26	73	4	1	102	72	30
ВПП2	135	304	10	0	449	424	25
ПИ	2	0	0	0	2	1	1
Вкупно	185	554	17	1	755	685	70

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА						
до 30 дена	30 дена - 3 месеци	3 месеци - 6 месеци	6 месеци - 1 година	1 година - 2 години	над 2 години	Вкупно предмети
276	202	147	28	15	17	685

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА				
до 8 дена	од 9 до 15 дена	од 16 до 30 дена	над 30 дена	Вкупно решени
659	23	2	1	685

IV. ОСТАНАТИ ПРЕДМЕТИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДОТ

	Нерешени предмети на почеток на годината	Ново примени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
Издавање на дозволи	2	44	0	2	44	44	0
СУ	0	1.035	1	0	1.036	1.036	0
СУ-ИЗЗ	0	99	0	0	99	98	1
УПП	2	14	1	0	17	17	0
Оставина	755	1.345	3	0	2.103	1.432	671
ППНИ	0	101	3	0	104	99	5

КВАЛИТЕТ НА РАБОТЕЊЕТО НА СУДИИТЕ ПРИ ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО

	Обжалени предмети по кои одлучил второстепениот суд	Укинати одлуки	Делумно укинати одлуки	Преиначени одлуки	Потврдени одлуки
Абдула Азари	45	12	1	5	27
Ајрула Идризи	8	1	0	1	6
Амди Мифтари	47	10	0	2	35
Бетим Јахја	38	6	0	8	24
Борка Златевска	278	40	1	33	204
Василка Маринковиќ	235	70	0	33	132
Верка Костовска	22	3	0	2	17
Драган Геровски	107	20	0	18	69
Душанка Мерџановска	29	6	1	0	22
Зоран Герасимовски	54	9	2	10	33
Илир Реџеџи	61	13	0	7	41
Јасмина Лазаровска	70	18	0	1	51
Јордан Велковски	14	1	0	1	12
Лидија Илиевска	177	37	2	33	105
Назиф Илиџази	32	5	2	6	19
Оливера Таталовиќ	46	9	0	1	36
Славица Тоиќ	49	9	0	4	36
Слаѓана Илијевска	63	20	1	15	27
Томислав Бошковски	48	5	0	5	38
Ханиф Зендели	90	14	0	12	64
Хасан Асани	68	11	0	8	49
Хуриете Цека	170	20	0	38	112

Треба да се напомене дека во текот на 2015 година, второстепениот суд постапувал и по одлуки на судии кои се пензионирани пред и за време на овој извештаен период.

СОСТОЈБА СО СТАРИ ПРЕДМЕТИ

Во Основниот суд Тетово и во овој извештаен период особено внимание се посвети на решавање на старите предмети, и тоа како на оние кои имале статус на стари предмети на почетокот од извештајниот период, така и на оние кои со ваков статус се стекнале во текот на 2015 година. Работното тело за управување и движење со предмети, меѓу другото, секој месец ја разгледува состојбата со старите предмети и изготвува месечни извештаи.

Оддел	Статус	Број на предмети	ОДДЕЛ	Година	Број на предмети
Кривичен оддел	Нерешени	155	Кривичен оддел	2009	0
	Новопримени	201		2010	8
	Вкупно во работа	356		2011	10
	Решени	177		2012	27
	Остаток	179		2013	56
Граѓански оддел	Нерешени	171	Граѓански оддел	2004	1
	Новопримени	310		2009	2
	Вкупно во работа	481		2010	4
	Решени	386		2011	25
	Остаток	95		2012	42
Вкупно остаток	274		Вкупно остаток	2013	99
				274	

1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Со оглед да согласно Правилникот за систематизација на работните места во Основниот суд Тетово, поголем број од работните места не се пополнети, а како Судот имал неопходна потреба од извршители за неколку работни места, од Судскиот буџетски совет на РМ побарани се средства за примање на судски референти-дактилографи (8 извршители), помлади судски референти-доставувачи (8 извршители), хигиеничари (3 извршители), одржувачи на возниот парк (2 извршители) и судски полицајци (2 извршители). Со допис Судскиот буџетски совет на РМ го известил Основниот суд Тетово дека и во 2015 година продолжува да важи забраната за нови вработувања, како и забраната за вертикални унапредувања кај сите буџетски корисници, така да и во 2015 година Судот се соочи со проблем од недостаток на вработени на наведените работни места. Ова до толку повеќе што во текот на 2015 година на неколку вработени им престана работниот однос, и тоа поради исполнување на услови за пензионирање работниот однос на 08.06.2015 година му прекина на Абдулаким Зекири (доставувач), на 21.04.2015 година на Рами Сулејмани (доставувач)

и на 05.10.2015 година на Душанка Маринковска (дактилограф), додека судскиот извршител Намик Рамадани од 28.07.2015 година е пензиониран поради инвалидност. На судскиот референт-дактилограф Шерифе Бериша и престана работниот однос поради отказ на 18.05.2015 година.

Во текот на 2015 година со одлуки на Судскиот совет 0404 СУ бр.538/15 од 08.06.2015 година, односно 0404 СУ бр.932/15 од 03.12.2015 година судиите Мемет Мемеди и Зорица Евтимовска се разрешени поради исполнување услови за старосна пензија. Судијата Садула Изаири од 01.12.2015 година е вратен во Основниот суд Тетово по истекот на времето за кои беше делегиран времено да ја извршува судската функција во Основен суд Скопје I Скопје-Одделение за прекршоци, додека на судиите Љупчо Спировски и Ивица Николовски со одлука на Судскиот совет им е продолжено времетраењето на временото делегирање во Основен суд Скопје I Скопје.

За безбедноста на вработените и на странките во и околу судската зграда се грижи судската полиција. Во текот на 2015 година во Судот вработени беа 6 судски полицајци, а со одлука за превземање од Основниот суд Скопје I Скопје на 17.12.2015 година беше преземен судскиот полицаец Влазрим Муслии. За да може успешно да ја вршат својата задача, потребно е да биде вработен уште еден извршител во судската полиција, согласно Правилникот за систематизација на работните места во Основниот суд Тетово.

На влезот во судската зграда поставен е метал-детектор, како и рентген детектор за откривање на оружје, кој во моментот е надвор од функција. Во зградата на судот поставени се и камери за видео-надзор, а Судот располага и со повеќе ПП апарати кои редовно се сервисираат.

Вратите кои водат до простории кои не се предвидени за странки се обезбедени со електронски брави кои се отвораат само со електронски картици, додека сите преостанати канцеларии имаат брави со клуч.

Предметите во судот се чуваат во посебни шкафови (метални и дрвени) кои се обезбедени со брави со клуч или пак со катанци, со што е овозможено безбедно чување на овие предмети.

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКАТА ПРАКСА

Претседателот на Судот во текот на 2015 година свикуваше седници на судии на кои редовно се разгледуваа месечните извештаи за работата на Основниот суд Тетово, а исто така на овие седници е разгледувана состојбата со старите предмети и утврдени се планови и насоки за нивно решавање со почитување на законските рокови за превземање на процесни дејствија. Донесени се внатрешни процедури за работа на работното тело за управување со движењето на предметите во Судот и годишниот план за управување со движењето на предметите во судот и спречување на создавање и намалување на заостатокот на нерешени предмети. Во согласност со судиите од Граѓанскиот оддел донесен е распоред за тонско снимање согласно одредбите од ЗПП и техничките можности на Судот, како и други тековни и актуелни прашања кои се наметнуваа како нужни во текот на овој извештајниот период.

Во Кривичниот и Граѓанскиот оддел при Основниот суд Тетово во текот на 2015 година одржувани се месечни работни состаноци, на кои се разгледуваа прашања од заеднички интерес, состојбата со прилив на предмети и решавање на истите, а беа

разгледувани и прашања за потребите на работното тело за управување и движење на предметите во судот. Исто така, на овие работни состаноци разгледувани се одлуките на повисокиот суд со цел заземање на ставови за усогласување на судската пракса, а донесен е и заклучок од сите судии во Граѓанскиот оддел за утврдување на вредноста на спорите кои се битни за водење на постапката и процесирање на предметите.

Одговорен за усогласувањето на судската пракса е судијата Амди Мифтари.

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Согласно измените во Законот за судови, во Основниот суд Тетово функционира Канцеларија за односи со јавност, чија цел е да одговори на барањата на странките. Барањата најчесто се поднесуваат усмено, директно од странките, меѓутоа истите се доставуваат во Канцеларијата и писмено или преку електронска форма.

Канцеларијата за односи со јавност во текот на 2015 година примила вкупно 13 барања по Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и по истите во законскиот рок е постапено.

Од страна на Судот назначен е и портпарол, судијата м-р Верка Костовска.

Од причина што web простор со кој располага web страната на Судот ostetovo.mk е со лимитиран капацитет, повеќе на оваа страница не се објавуваат анонимизирани одлуки. Од страна на Edusoft, во самата АКМИС апликација додадени се опции за анонимизација на завршни одлуки, меѓутоа овој систем се уште не е официјално пуштен во употреба.

Сите организирани настани од страна на Основниот суд Тетово се објавуваат на web страната на Судот. На 25.10.2015 година, а по повод Европскиот ден за граѓанска правда организиран беше отворен ден за граѓаните, кога на поголем број граѓани (пред се студенти од правните факултети) им беше презентирана работата на целиот Суд, а со цел поблиска информираност со нивните права и правниот систем на РМ.

Основниот суд Тетово врши меѓународна соработка согласно домашното законодавство, како и врз основа на ратификуваните меѓународни договори. Во текот на 2015 година Судот постапувал по граѓански и кривични замолници поднесени како од странски државјани, така и од службени органи на странски држави. Исто така, во текот на 2015 година во Основниот суд Тетово биле заведени и 2 предмета по барање за трансфер на осудени лица во странска држава, а по распишани меѓународни потерници во овој период заведен е и 1 предмет за естрадиција по Уписник „ЕК“.

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Во Основниот суд Тетово се користат, односно активни се 98 работни единици-персонални компјутери, сите мрежно поврзани и со пристап до следните програмски апликации:

- ABMS 1 работна станица за финансиско и буџетско работење (шеф на сметководство), 1 работна единица за пресметка на плата и благајничко работење и 1 работна единица во магацинско и материјално работење. Сите три работни станици се опремени со локални печатачи од тип Lexmark и Epson.
- АКМИС Се користи активно во сите преостанати работни станици (95 РС) и тоа кај судиите, соработниците, референтите, судниците, одделенијата, архивата итн.
- Апликација за изготвување извештаи до ССРМ, (1 работна единица), се користи од службено лице за креирање месечни, квартални, полугодишни и годишни извештаи за работата на Судот и судиите, како и за менаџирање со статистичките податоци важни за квалитетот на решавање на предметите.

Од вкупно 8 судници, во 4 од нив има инсталирано опрема за тонско снимање, меѓутоа поради дефект на hardware-от, 2 од нив не се функционални, и покрај тоа што за проблемот се известени надлежните.

Во поглед на погоре наведените апликации се врши повремена доградба на истите од страна на овластени лица (нпр. Edusoft за АКМИС апликацијата) и сите воочени проблеми, во координација и соработка со Edusoft во најкраток можен рок се отстрануваат.

Во поглед на инфраструктурата на мрежата, потребна е целосна замена од причина што истата не кореспондира со апликациите и компјутерската опрема што се користи во Судот.

Значителен дел од информатичката опрема е стар и амортизиран. Предлог на ИКТ Одделението е да се изврши замена на сите локални печатачи со мрежни печатачи со поголем капацитет, кои би придонеле за ефикасноста и економичноста на Судот.

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПРЕМЕНОСТ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА НА СУДОТ

Инвестиционото одржување на судската зграда спаѓа во надлежност на Министерството за правда, односно сета опрема се обезбедува од нивна страна (Судот не располага со сопствен буџет за ваквото одржување).

Во текот на 2008 година од страна на Министерството за правда извршена е целосна реконструкција на судската зграда, која опфати реконструкција и промена на фасадата на зградата, промена на вратите и прозорите, така да зградата е во релативно добра функционална состојба, но тековното одржување на судската зграда не е на задоволително ниво поради недостаток на буџетски средства, што е очигледен хендикеп во тековното одржување. Проблем се јавува со парното греење (дотраеност на котелот, радијаторите и инсталацијата) и со подрумските простории кои се во лоша состојба, бидејќи не беа опфатени со реконструкцијата од 2008 година. И кровната конструкција е во лоша состојба, па особено во зимно време се јавуваат одредени проблеми кои Судот не може да ги отклони.

Поради зголемениот број на вработени, а и поради фактот што судската зграда ја користат и Основното јавно обвинителство Тетово и Државното правобранителство Тетово, неопходно е да биде дограден уште еден кат, за кое нешто од страна на Основниот суд Тетово е изготвен и Идеен проект за надградба на III кат на зградата на Судот.

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ

Основниот суд Тетово во текот на месец Јануари 2015 година направи План за реализација на јавни набавки во текот на 2015 година. Согласно Планот, во текот на 2015 година биле планирани и реализирани 2 јавни набавки, и тоа:

- | | |
|---|--|
| - Јавна набавка екстра-лесно
масло за греење | Договорот е склучен на 25.11.2015 година по
претходно спроведена тендерска постапка и |
| - Јавна набавка на разни
канцелариски материјали | Договорот е склучен на 01.12.2015 година по
претходно спроведена тендерска постапка. |

Постапките се извршени според динамиката на потребите на Судот и врз основа на Планот за реализација на јавните набавки.

Претседател на Основен суд Тетово
Ханиф Зендели